



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на Општина Чашка Излегува по потреба	Број 5 година XIX 09.03.2015 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	---	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК за објавување на Буџетски календар за 2015 година

Се објавува Буџетски календар за 2015 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 02.04.2015.

Бр. 09- 540/3
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 27, став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02 Општина Чашка на ден 02.04.2015 година:

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2015 година

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Март-април	Советот на Општината го донесува буџетскиот календар	Закон за финансирање на ЕЛС, (Службен весник бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 ,47/11, член 27, став 4 и 5)
април -мај	Градоначалникот подготвува препораки за подготовка на финансиски планови и ги	Градоначалник - Одделение за финансиски прашања

мај - јуни	Општинските буџетски корисници ги доставуваат нивните финансиски планови заедно со објаснувањата за одделните износи по позиции	Буџетски корисници
јули - август	Одделението за финансиски прашања ги анализира барањата од буџетските корисници и го известува Градоначалникот за основните параметри (зголемени или намалени барања)	Одделение за финансиски прашања
септември	Министерот за финансии го доставува буџетскиот циркулар до општините (најдоцна до 30.09.)	Закон за буџетите (Сл.весник бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11и 171/12 член21) Закон за финансирање на ЕЛС (Сл.весник бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 ,47/11 член 27, став 1 и 2)
Октомври	Градоначалникот и Одделението за финансиски прашања се состануваат, за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година	Градоначалник, Одделение за финансиски прашања

Октомври	Буџетските информации се доставуваат до Оделенијата во Општината, заедно со упатствата за основните насоки и препораки од Градоначалникот	Одделение за финансиски прашања
Октомври	Проценките на трошоците за наредната буџетска година се враќаат во Одделението за финансиски прашања од останатите одделенија и сектори	Раководители на одделенија и општински буџетски корисници
30 октомври	а. Се собираат буџетските барања б. Барањата се анализираат, усогласуваат и поднесуваат до Градоначалникот в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Одделение за финансиски прашања
ноември	Градоначалникот го разгледува и одобрува Нацрт-буџетот подготвен од страна на Одделението за финансиски прашања	Градоначалник
декември	Се доставува конечен Предлог-буџет од страна на Градоначалникот	Градоначалник
декември	Се води расправа во телата на Советот на Општината	Комисија за финансирање и буџет
декември	Советот на Општината го усвојува буџетот за наредната година (најдоцна до 31 декември)	Совет на Општина
јануари	Започнува новата буџетска година	

Бр. 08 – 509/5
02.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање на приоритет за реализација на Проект: Подобрување на водоснабдувањето во с. Горно Јаболчиште - општина Чашка

Се објавува Одлука за давање на приоритет за реализација на Проект: Подобрување на водоснабдувањето во с. Горно Јаболчиште - општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 02.04.2015.

Бр. 09- 540/4
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на 29-тата седница одржана на ден 02.04.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање приоритет за реализација на проект: Подобрување на водоснабдувањето во Горно Јаболчиште-Општина Чашка

член 1

Со оваа одлука се потврдува дека проектот Подобрување на водоснабдувањето во Горно Јаболчиште-Општина Чашка е приоритет за Општина Чашка и истиот е вклучен во стратешките документи на општината т.е ЛЕАП. За реализацијата на горенаведениот проектот се дава согласност Општина Чашка да аплицира до Министерството за финансии за добивање на средства од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура преку кој руралните/урбаните општини може да поднесат барање за финансиска поддршка со максимална вредност од 260.000/120.000 евра.

член 2

Согласно Идејно решение за инфраструктура и прелиминарната предемер-пресметка, од ДП ПЕЛА Проект ДООЛ Скопје, проценетата вредност на проектот изнесува 20.728.116,00 со вклучен ДДВ. Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено со ИПА алокацијата за општина Чашка во вредност од 260.000,00 евра додека преостанатите средства за целосно затворање на финансиската конструкција на проектот ќе бидат обезбедени од буџетот на општината за 2015 година од Програмата за уредување на градежно земјиште и унапредување на животна средина.

член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Чашка“.

Бр. 08 – 509/3
02.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање на согласност за легализирање на објект на КП бр.1520 КО Извор

Се објавува Одлука за давање на согласност за легализирање на објект на КП бр.1520 КО Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 02.04.2015.

Бр. 09- 540/5
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр5/02) и чл.6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, Советот на Општина Чашка на 29-тата седница одржана на ден 02.04.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање согласност за легализирање на објект на КП бр.1520 КО Извор

член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Чашка дава согласност за легализирање на објект изграден на КП бр.1520 КО Извор, земјиште сопственост на Општина Чашка.

член 2

Оваа согласност за легализација се дава согласно одредбите од Законот за постапување со бесправно изградени објекти на лицето- барател Владо Трајковски со ЕМБГ 2603966480010 со место на живеење во с.Извор-Општина Чашка во постапката која се води по предмет бр.УП1 12-1378 пред надлежниот орган Општина Чашка.

член 3

Општина Чашка како сопственик на земјиштето со оваа Одлука се согласува т.е не го попречува легализирањето на бесправно изградениот објект на име барателот во постапката -Владо Трајковски со ЕМБГ 2603966480010 со место на живеење во с.Извор-Општина Чашка.

член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Чашка“.

Бр. 08 – 509/9
02.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД "Тополка" за 2014 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД Тополка за 2014 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 02.04.2015.

Бр. 09- 540/6
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 02.04.2015, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД
"Тополка" за 2014 година

1. Советот на општина Чашка го усвои, финансискиот извештај на ЈПКД "Тополка" за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 509/6
02.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Извештај за работа на ЈПКД "Топклка" за 2014
година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД "Топклка" за 2014 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 02.04.2015.

Бр. 09- 540/7
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 02.04.2015, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД
"Топклка" за 2014 година

1. Советот на општина Чашка го усвои,извештајот за работа на ЈПКД "Тополка" за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 509/7
02.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање приоритет и
одобрување за реализација на Инфрструктурен
проект: Подобрување на водоснабдување на
населено место Лисиче-поврзување со брана
Лисиче

Се објавува Одлука за давање приоритет и одобрување за реализација на Инфрструктурен проект: Подобрување на водоснабдување на населено место Лисиче-поврзување со брана Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 02.04.2015.

Бр. 09- 540/8
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр5/02), Советот на Општина Чашка на 29-тата седница одржана на ден 02.04.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање приоритет и одобрување за реализација
на Инфрструктурен проект: Подобрување на
водоснабдување на населено место Лисиче-
поврзување со брана Лисиче

член 1

Со оваа одлука се потврдува и одобрува подготовката и реализацијата на Инфрструктурниот проект Подобрување на водоснабдување на населено место Лисиче-поврзување со брана Лисиче.

член 2

За реализацијата на горенаведениот проектот се дава согласност Општина Чашка да ја подготви целокупната документација за аплицирање и реализација до Министерството за транспорт и врски.

член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Чашка“.

Бр. 08 – 509/8
02.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 02.04.2015.

Бр. 09- 540/2
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 02.04.2015 донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Реџеп Садиков од с.Горно

Јаболчиште, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари за лекување.

2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 509/4
02.04.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 02.04.2015 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Реџеп Садиков од с.Горно Јаболчиште, во висина од 10.000,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова решение
4. Решението влегува во сила со денот на донесување

Бр. 09- 540/1
07.04.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Буџетски календар за 2015 година
2. Буџетски календар за 2015 година
3. Заклучок за објавување на Одлука за давање на приоритет за реализација на Проект: Подобрување на водоснабдувањето во с. Горно Јаболчиште - општина Чашка
4. Одлука за давање приоритет за реализација на проект: Подобрување на водоснабдувањето во Горно Јаболчиште-Општина Чашка
5. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност за легализирање на објект на КП бр.1520 КО Извор
6. Одлука за давање согласност за легализирање на објект на КП бр.1520 КО Извор
7. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД "Тополка" за 2014 година
8. Заклучок за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД "Тополка" за 2014 година
9. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД "Тополка" за 2014 година
10. Заклучок за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД "Тополка" за 2014 година
11. Заклучок за објавување на Одлука за давање приоритет и одобрување за реализација на Инфраструктурен проект: Подобрување на водоснабдување на населено место Лисиче-поврзување со брана Лисиче
12. Одлука за давање приоритет и одобрување за реализација на Инфраструктурен проект: Подобрување на водоснабдување на населено место Лисиче-поврзување со брана Лисиче
13. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
14. Решение за одобрување на финансиски средства
15. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
Техничка обработка: Димче Ангелов**